

ЛОКАЛЕН АКЦИСКИ ПЛАН
за борба против трговија со луѓе и илегална миграција во
ОПШТИНА БИТОЛА
2013-2016

Декември 2013

Со одлука на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција при Владата на РМ

Цел	Очекувани резултати	Активности	Надлежни институции/ организации	Временска рамка	Индикатори	Буџет / Носители на буџет
-----	---------------------	------------	----------------------------------	-----------------	------------	---------------------------

во Општина Битола се формира Локална комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција.

Во локалната комисија членуваат претставници од повеќе институции: Локалната самоуправа, Советот на општина Битола, Центарот за социјална заштита, Агенцијата за вработување, СВР- Битола, Одделението за илегална миграција и превенција при РЦ – ЈУГ, Здружението за граѓани „Семпер“, Државен инспекторат за труд – подрачна Битола, Основно Јавно Обвинителство – Битола, ЈЗУ „Здравствен дом“ – Битола и Бирото за развој на образованието.

НАДЛЕЖНОСТ НА ЛОКАЛНАТА КОМИСИЈА

- следење и анализа на состојбите со трговијата со луѓе и илегална миграција;
- координирање на активностите на надлежните институции;
- спроведување на активности и мерки за имплементација на Националната стратегија и Национален акциски план за борба против трговија со луѓе и илегална миграција 2013-2016 година;
- покренување на иницијативи до Советот на локалната самоуправа за креирање на програми за превенција и заштита на жртви на трговија со луѓе;
- спроведување на националните политики за борба против трговија со луѓе и илегална миграција;

Локалната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција има деловник за работа. Согласно деловникот се изработи Локален акциски план за борба против трговија со луѓе и илегална миграција во 2013-2016 за Општина Битола

1. ПОДДРЖУВАЧКА РАМКА

1.1 Координирачки структури

Зајакнување на координативна улога на ЛК и подобрена транспарентност во спроведување на активностите	Обезбедено редовно и активно учество на членовите на ЛК	Проширување на членството на ЛК со претставници од Народен правобранител, Црвен крст и Синдикати	ЛК	2014	Номинирани членови од соодветните институции и нивна верификација од НК	нема импликации
		Потпишување на меморандуми за соработка	институции и ЗГ	2014-2016	број на потпишани меморандуми	нема импликации
	Подобрен проток на информации од членовите на ЛК до матичните институции/ организации	Доставување на годишен извештај на ЛК до НК Владата на РМ	Локален координатор	Шест месеци	Број на доставени извештаи	нема импликации
		Редовни работни средби на ЛК	ЛК	континуирано	по три работни средби годишно и една со НК записници од работни средби	нема импликации

Зајакнување на улогата и промоција на ЛК	Зајакнати капацитети на ЛК и успешна промоција	Иницирање на активности за промоција на ЛК	ЛК,ЗГ, ЕЛС	континуирано	-Бр. На организирани трибини -Изработен промотивен материјал	ЛК,ЗГ, ЕЛС
Подобрување на координацијата и соработката помеѓу институциите на локално ниво за идентификација, помош и поддршка на потенцијални жртви и ризични групи	Зајакнати капацитети на локално ниво и координација помеѓу институциите вклучувајќи го и граѓанскиот сектор	Воспоставување на мобилен тим на локално ниво за идентификација, помош и поддршка на потенцијални жртви и ризични групи	ЛК,ЗГ, ЕЛС	континуирано	Формиран мобилен тим; Број на лица/ризични групи кои добиле помош и поддршка; Број на упатени потенцијални жртви	МТСП, МВР Донатори
1.2 Законска и регулаторна рамка						
Предлог до НК за измени на законодавната рамка за ТЛ и усогласување на националната со меѓународната регулатива	Усогласена национална со меѓународната законодавна рамка	Анализа на законската регулатива од аспект на хармонизација со меѓународната регулатива за заштитата на децата жртви	ЛК	континуирано	-број на поднесени предлози за измени на национално то законодавство - број на прифатени иницијативи	нема импликации

1.3. Меѓународна соработка- регионална преку НК

Зајакнување на регионална соработка на национално и меѓународно ниво и координација помеѓу релевантните институции во областа на ТЛ и ИМ	Зајакната регионална соработка во областа на ТЛ и ИМ	Склучување на меморандуми за соработка помеѓу институциите на регионално ниво	ЛК	континуирано	број на склучени МЕМОРАНДУМИ	нема импликации
		Учество на регионални средби и студиски посети заради размена на добри практики	ЛК	континуирано	-број на средби и студиски посети; -број на доставени извештаи до НК	НК,ЛС, донации

1.4. Управување со информации, мониторинг и евалуација

Унапредување на системот за управување со информации, мониторинг и евалуација	Учество во централизира на база на податоци за жртви и сторители	Пополнување на постоечките обрасци за собирање на информации за централизирана база на податоци	ЛК	континуирано	Број на пополнети обрасци	НК
		Имплементација на инструменти за мониторинг и евалуација на СОП и други активности за БПТЛ и ИМ	ЛК	континуирано	изготвени инструменти за мониторинг и евалуација	НК и донации

	Воспоставен систем за информирање и евиденција	Воспоставување на систем за информирање и евиденција за спроведени активности/ реализирани обуки и обучени лица/ студиски посети преку пополнување на унифициран образец	ЛК	континуирано	број на примени и проследени извештаи	НК
2. ПРЕВЕНЦИЈА						
2.1. Идентификување на причини за појава на трговијата со луѓе/деца и илегална миграција						
Утврдување на ризици и ризични групи за појава на ТЛ и ИМ во ОБ	Идентификувани ризици и ризични групи за ТЛ и ИМ	Истражување и анализа за идентификување на ризици и ризични групи за ТЛ и ИМ со фокус на деца и поставување приоритети	ЛК , ЗГ	2013/16	2 спроведени истражувања	НК, ЕЛС донации
		Работа со семејства на деца во ризик(деца на улица) и ангажирање на активисти за вркање на децата во редовниот образовен процес и нивна ресоцијализација	ЦСР, ЗГ	континуирано	Број на идентификувани семејства, вратени и ресоцијализирани и деца	МСТП, ЗГ
2.2 Зајакнување на капацитети за реализација на превентивни активности						

Зајакнување на капацитети на воспитно-образовниот кадар и стручните служби: во основните и средните училишта и ЈУ за социјална заштита и ЗГ за превенција од ТЛ	Зајакнати капацитети во воспитно-образовните институции и ЈУ за социјална заштита и ЗГ за превенција од ТЛ	Обука на стручни служби и наставници од основните и средните училишта за превенција од ТЛ	ЛК, ЗГ	континуирано	2-4 обуки по 25 наставници број на обуки и број на обучени лица	НК, ЕЛС, донации
		Обука на стручни служби од ЈУ за социјална заштита за деца под ризик и ЗГ за превенција од ТЛ	ЛК, ЗГ	континуирано	2 обуки по 25 наставници 1 обука за ЗГ; број на обуки и број на обучени лица	НК, ЕЛС, донации
Зајакнување на капацитетите со цел спречување на трудова експлоатација на институции и ЗГ	Зајакнати капацитети на сите институции и ЗГ на локално ниво за превенирање од трудова експлоатација	Обуки за превенција од трговија со луѓе со цел трудова експлоатација и принудна работа на институции и ЗГ	синдикати, ЗГ, ЛК	2013-2016	по 2 обуки годишно по 15 лица; број на обуки и број на обучени лица	НК, ЕЛС, донации
Зголемување на одговорноста при известување на претставниците на медиумите за ТЛ/Д	Подигната свест за начинот на информирање за ТЛ/Д	Обуки за почитување на правата и заштита на идентитетот на жртвите при информирањето за претставниците на локалните медиумите	ЛК, ЗГ, медиуми	континуирано	по 1 обука годишно по 15 лица; број на обуки и број на обучени лица	НК, ЕЛС, ЗГ и донации

Зајакнување на капацитетите на здравствените работници и соработници за ТЛ	Зголемена информираност на здравствени те работници и соработници за ТЛ	Обуки за превенција од ТЛ на здравствените работници и соработници и изработка и дистрибуција на информативен материјал за ТЛ/Д	ЛК, ЗГ	континуирано	1 обука годишно по 25 лица број на обуки и број на обучени лица	НК, ЕЛС ЗГ
Зголемување на информираност на учениците во основни ,средни училишта и студенски домови за ТЛ	Зголемена информираност на учениците во основни и средни училишта и високото образование за ТЛ	Едукација на учениците во основни и средни училишта и високо образование за превенција од ТЛ	ЛК,ЗГ	континуирано	- по 4 обуки годишно -број на одржани предавања	нема импликации
2.3 Подигање на јавната свест и едукација						
Подигање на јавната свест за трговијата со луѓе/деца и	Зголемена информираност и свест	Одбележување на 18 октомври - Европскиот ден за борба против трговија со луѓе	ЛК,ЗГ	континуирано	број на спроведени настани	НК, ЕЛС, донации

илегална миграција	на општата јавност за проблемот ТЛ и ИМ	Одбележување на Неделата за борба против трговија со луѓе во ОБ(2-9 декември)	ЛК ЗГ	континуирано	број на организира ни настани	
		Организирање на кампањи за подигање на јавната свест за проблемот на трговија со луѓе и илегална миграција/деца	ЛК,ЗГ	континуирано	1 кампања годишно, печатени и дистрибуирани 500 инфо-материјали	
		Организирање на кампањи за намалување на побарувачката за користење на услуги од ЖТЛ/Д	ЛК, ЗГ	континуирано	број на спроведени кампањи, печатени и дистрибуирани 500 инфо - материјали	
Зголемување на свесноста кај ранливите групи за проблемот на ТЛ	Зголемена свесност на ранливите групи за ТЛ	Организирање на превентивни активности за ранливи групи/деца на локално ниво	ЛК,ЗГ	континуирано	-2 превентивни лекции год. -1 врснички едукации годишно	НК,ЕЛС,донации
		Афирмирање на на СОС линија за информации и помош на ранливите групи/потенцијални жртви на ТЛ	ЛК, ЗГ	континуирано	Број на остварени повици	НК,ЕЛС, донации

2.4 Намалување на ранливоста

Унапредување на механизмите за намалување на причините за појава на ТЛ и ИМ		ЛК изготвува анализа за состојбата на ранливите категории во ОБ и го доставува до Совет на ОБ	ЛК, ЕЛС	1 годишно	Изработена анализа 1 год. Разгледана анализа пред Совет на ОБ	Нема импликации
	Економско зајакнати ранливите групи	Олеснување на пристапот до пазарот на трудот (доквалификување, преквалификување, вработување)	МТСП-Агенција за вработување, здружение на работодавачи Локална самоуправа, ЗГ	континуирано	број на доквалификувани/преквалификувани и вработени припадници на ранливи групи	МТСП, АВР М, ЗР, ЕЛС донации

3. ПОДДРШКА И ЗАШТИТА НА ЖРТВИТЕ И МИГРАНТИТЕ

3.1. Идентификација и упатување на жртвите

Подобрување на процесот на идентификација и упатување на ЖТЛ	Зголемена ефикасност во идентификација упатување и заштита	Имплементација на изготвените индикатори за идентификација на ЖТЛ/ деца по видови на експлоатација	ЛК	2013/16	Бр. на идентификувани жртви	НК и донации
--	--	--	----	---------	-----------------------------	--------------

		Обуки на стручни лица кои се вклучени во спроведување на СОП на локално ниво	ЛК	континуирано	минимум 1 обука годишно со 25 лица;	НК, ЕЛС, ЗГ, донации
3.2. Директна помош и заштита на жртви и мигранти						
Обезбедување заштита на жртви и илегални мигранти во согласност со меѓународните стандарди	Безбедно место за привремено прифаќање и сместување на идентификувани жртви до упатување	Одредување на простор за 24 часовно прифаќање на жртвата ЦСР	ЛК, ЕЛС,	континуирано	Обезбеден простор	Влада на РМ, ЕЛС, Донации
	Зајакнати капацитети на стручните кадри во просторијата за	Техничко опремување на просторијата	ЛК, МТСП	2014	обезбедена техничка опрема	МВР, МТСП и донации

	привремено сместување до упатување	Организирање на обуки за персоналот	МТСП, МВР, ЗГ,	континуирано	една обука годишно за 5 лица;	МТСП, ЗГ и донации
		Организирање на обука на старатели за деца ЖТЛ и деца ИМ	МТСП	2013-2016	по 1 обука годишно по 5 лица; број на обуки и број на обучени лица	ХК, ЕЛС донации
	Жртвите и илегалните мигрантите се информирани за нивните права и обврски	Дистрибуирање на изготвениот информативен материјал на повеќе јазици за права и обврски на ЖТЛ и ИМ и нивно дистрибуирање	МТСП, ЦСР, МВР и ЗГ	континуирано	Бр. На дистрибуиран инфо материјал до крајните корисници на 6 јазици во	МТСП, НК, ЗГ и донации
Интегрирање на ЖТЛ во социјална средина	Изготвени и континуирано спроведени програми за помош, поддршка и	Спроведување на програмата за ресоцијализација и реинтеграција на ЖТЛ на локално ниво	МТСП, ЦСР, ЗГ	2014-2016	Бр. На имплементирани индивидуални програми	МТСП, ЗГ, НК и донации

	реинтеграција на ЖТЛ	Обезбедување на стандарден пакет на услуги за основни потреби, правна, медицинска помош, психосоцијална помош и вклучување во образовен процес	ЦСР, Локална самоуправа ЗГ	континуирано	број на лица кои добиле стандарден пакет на услуги	МТСП, МЗ, МП, МОН Локална самоуправа и ЗГ
		Развивање на алтернативни форми на заштита (згрижувачки семејства)	ЦСР, ЗГ	континуирано	број на згрижувачки и старателски семејства	МТСП и донации
	Избрани ЗГ за заштита на жртвите на ТЛ согласно критериумите за избор	Селекција и избор на ЗГ кои ќе бидат вклучени во заштита на ЖТЛ	ЛК,НК	2013-2016	број на избрани ЗГ	Нема импликации

4. ПРЕДИСТРАЖНА И КРИВИЧНА ПОСТАПКА НА ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ И КРИУМЧАРЕЊЕ МИГРАНТИ

4.1. Предистражна постапка (проактивни и реактивни истраги)

Зајакнување на капацитетите на МВР во насока на откривање на сторители на	Обучени полициски службеници	Специјализирани обуки на полициски службеници од РЦ за ГР југ -ОИМПК	МВР	континуирано	по 1обуки годишно по 25 учесници; број на обуки и број на обучени	НК и донации
---	------------------------------	--	-----	--------------	--	--------------

кривични дела на ТЛ и ИМ	Успешно спроведени истраги				лица	
		Базични и специјализирани обуки за полициски службеници од РЦ за ГР југ., СВР Битола особено за инспекторите за малолетничка деликвенција за препознавање/идентификација и упатување на потенцијални ЖТЛ/ деца	МВР	континуирано	1 обука годишно по 25 учесници;	НК, МВР и донации
		Зголемување на бројот на проактивни истраги за ТЛ и ИМ	МВР и ЈО	континуирано	број на спроведени проактивни истраги	МВР и ЈО
Унапредување на меѓуинституционалната соработка во однос на размена на	Зајакната меѓуинституционална соработка при спроведува	Спроведување на меморандуми за соработка помеѓу МВР и УЈП, Државен инспекторат за труд	МВР, МТСП и МФ	2013/2016	број на реализирани заеднички настапи	МВР, МТСП и МФ

информации и координирано спроведување на истраги за ТЛ	ње на истраги	Организирање на заеднички обуки за заедничко постапување	МВР, МТСП и МФ	2013, 2016	по 1 обука по 10 учесници годишно;	МВР, МТСП, МФ и донации
4.2. Кривична постапка						
Подобрување на квалитетот на кривичните постапки	Зајакнати капацитети на судиите и обвинителите од ОБ	Воспоставување на соработка со АСИО во организирање на основни и континуирани обуки за судии и обвинители	АСИО, НК, ЛК	континуирано	1 обука год. 3 обвинители и 3 судии	АСИО и донации
Остварување на права на жртвата во кривичната постапка со посебен осврт на правата на децата	Правата на жртвите/децата во кривичната постапка се обезбедени	Користење на услуги на овластени судски преведувачи на јазиците на жртвите и илегалните мигранти во судска постапка	ЛК	континуирано	број на овластени судски преведувачи	НК, ЕЛС
		Обезбедување на правна помош на жртвите на ТЛ и ИМ за нивните права во кривичната постапка	ЛК, ЦСР, ЗГ, ЈО и Суд	континуирано	број на информирани жртви	МТСП, ЗГ, ЈО и Суд

**Членови на локална комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција
Општина Битола**

	Институција	Членови на ЛК БИТОЛА	Контакт
1.	Општина БИТОЛА	Виолета Налеvsка – советник за економски развој	Бул. „1ви Мај“ бр. 61 7000 Битола wiki.nalevska@bitola.gov.mk
2.	Општина БИТОЛА	Силвана Ангелеvsка - претседателка на општинскиот Совет во Општина Битола	Бул. „1ви Мај“ бр. 61 7000 Битола silvana.angelevska@yahoo.com
3.	СВР Битола – инспектор по превенција	Магдалена Димитровска Раководител на отсек за превенција	magdalena_dimitrovska@moi.gov.mk
4.	Одделение за илегална миграција и превенција при РЦ – ЈУГ	Крсте Макарoвски – самостоен инспектор за илегална миграција и прекуграничен криминал во ОИМПКСР	krste.makarovski@yahoo.com krste_makarovski @moi.gov.mk
5.	ЈУ МЦСР – Битола	Даниела Наумова дипломиран социјален работник	daniela30@live.com
6.	Државен инспекторат за труд – подрачна Битола	Весна Томовска – советник, државен инспектор од областа на работните односи	tomovska.vesna@yahoo.com
7.	ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕН ДОМ“ – Битола	Татјана Кочанковска - психолог во Отсекот за превентивна заштита на доенче, мало и предучилишно дете	ул.Панде Николов б.б kocankovska@yahoo.com
8.	Биро за развој на	Весна Јовковска – Советник во бирото за	ул. Цар Самоил бб

	образованието	развој на образованието во подрачна единица Битола	jovkovskav@yahoo.com
9.	НВО - Семпер	Сала Бојковска – претседател на СЕМПЕР	Ул.Сисак бр.23 Битола Македонија 7000 semperbt@yahoo.com
10.	Центар за вработување	Јулијана Поповска – соработник за услуги за поддршка за вработување	Ул.Ѓерче Петров б.б. 7000 Битола j.popovska@yahoo.com
11.	Основно Јавно Обвинителство - Битола	Лиле Талевска Јавен обвинител	Бул. 1-би Мај б.б lile_talevska@live.com